



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1980

Službeni vjesnik SR
Makedonije91001 Skopje
rah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во изданије на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 2

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XLIV

Овој број е 680 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. фак 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

50.

Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 2/87 и 3/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ И НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ СО ОСТВАРЕНИОТ ИЗВОЗ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдува начинот на пресметување на општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд и начинот на усогласување на правото на увоз и плаќање на организациите на здружен труд и на општествените правни лица со остварениот извоз и девизниот прилив.

2. Банката овластена за работи со странство која, во смисла на член 108 од Законот за девизното работење (во натамишниот текст: Законот), ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби и води евиденција врз основа на член 126 од Законот (во натамишниот текст: овластената банка) врши усогласување на правата на увоз и плаќање од точка 1 на оваа одлука.

3. Усогласувањето на правата на увоз и плаќање се врши врз основа на податоците за остварениот извоз и на податоците за остварениот девизен прилив во конвертибилни девизи во тековната година.

II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ

4. Општествено признатите репродукциони потреби го претставуваат обемот на правото на увоз и на правото на плаќање сировини и репродукционен материјал на формата на увоз ЛБО и обемот на нестоковните плаќања во функција на репродукцијата, за организациите на здружен труд, во конвертибилни девизи, во смисла на одредбите од член 114 на Законот.

5. Општествено признатите репродукциони потреби ги пресметува овластената банка за која се определила организацијата, и тоа на нивото на самоуправни организационност за кое се изјаснила со поднесување на соодветна изјава до овластената банка.

Организацијата на здружен труд која се изјаснила општествено признатите репродукциони потреби да ѝ се пресметуваат на ниво на работната организација, деловната заедница или сложената организација на здружен труд, во изјавата ги наведува и називите на сите пониски форми на организационност, со ознака на нивните матични броеви, што со самоуправен акт се спогодиле односно согласиле на тоа ниво на организационност да се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби, што се докажува со одлука на органот на управување на нивото на организационност за кое се определиле.

6. Организацијата на здружен труд не може во текот на годината да го менува нивото на организационност за кое ѝ се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби.

Организацијата на здружен труд за која во наредната година ќе се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби на друго ниво на организационност е должна за тоа да ја извести овластената банка најдоцна до

30 ноември тековната година, со поднесување на нова изјава од точка 5 на оваа одлука.

7. Организацијата на здружен труд за која во наредната година друга овластена банка ќе ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби, е должна до 30 ноември на тековната година, да ја извести досегашната банка за другата овластена банка која ќе ѝ ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби.

8. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на организациите на здружен труд од областа на туризмот и угостителството, на општествено-политичките заедници, на нивните органи и организации, на општествените дејности и општествените организации, на претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство, како ниту на плаќањата по основ на општа стопанска пропаганда и на туристичко-пропагандна информативна дејност во странство, на плаќањето на трошоците на работењето во согласност со прописот од член 131 на Законот и на плаќањата на организациите на здружен труд во согласност со прописот од член 141 на Законот.

1. Податоци врз основа на кои се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби

9. Општествено признатите репродукциони потреби се пресметуваат, согласно со одредбите на член 117 став 1 од Законот, врз основа на податоците за вредноста на увозот на сировини и репродукционен материјал распореден на формата на увоз ЛБО односно кои во годината за која се пресметуваат ќе бидат распоредени на таа форма на увоз, остварен во претходната година и на нестоковните плаќања во функција на репродукцијата, што се извршени во претходната година.

Податоците за вредноста на увозот од став 1 на оваа точка не го опфаќаат остварениот увоз врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација со странство, привремениот увоз, увозот во малограничен промет, увозот во рамките на меѓународни саемски компензациони работи и увозот од влог на странско лице во организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за организациите на здружен труд што имаат подолг циклус на производство од една година, општествено признатите репродукциони потреби се пресметуваат врз основа на податоците за просечниот увоз на стоки и услуги остварен во претходните три години, зголемен за вредноста на услугите и на нестоковните плаќања во функција на репродукцијата, што се извршени во претходната година.

Податоците за вредноста на увозот од став 1 на оваа точка ги обезбедува Сојузната управа за царини со пресметување на динарската вредност по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година, на паритетот франко југословенската граница, и тоа за организацијата на здружен труд – корисник на увозот – на нивото на самоуправни организационност за кое се изјаснила да ѝ се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби.

Сојузната управа за царини ѝ ги доставува податоците од став 4 на оваа точка на овластената банка, најдоцна до 8 јануари тековната година.

10. Организацијата на здружен труд која располага со податоци за остварениот увоз кои не се сложуваат со податоците на Сојузната управа за царини доставени до овластената банка, може да упати барање до Сојузната управа за царини да ја утврди точноста на податоците и да изврши соодветна исправка, со поднесување спецификација на увозните царински декларации, во согласност со одредбите на точка 9 ст. 1 и 2 од оваа одлука.

Ако податоците на организацијата на здружен труд се точни, Сојузната управа за царини ќе изврши исправка на своите податоци и за тоа ќе ја извести овластената банка, во рок од седум дена од денот на поднесувањето на барањето на организацијата на здружен труд.

11. Податоците за извршените нестоковни плаќања од точка 9 став 1 на оваа одлука ги обезбедува овластената банка, со пресметување на динарската вредност по курсот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година, од евиденциите што ги води врз основа на член 126 од Законот.

Овластената банка преку која се извршени нестоковните плаќања за организацијата на здружен труд, е должна податоците од став 1 на оваа точка да ѝ ги достави на овластената банка од член 108 став 1 на Законот, која на таа организација на здружен труд ѝ ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби, најдоцна до 5 јануари тековната година.

2. Начин на пресметување на општествено признатите репродукциони потреби

12. Врз основа на податоците од точка 9 на оваа одлука, овластената банка ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби на нивото на самоуправни организираниост за кое организацијата на здружен труд се изјаснила во смисла на точка 5 од оваа одлука.

13. Општествено признатите репродукциони потреби овластената банка ги пресметува за тековната година, во единствен износ, како збир на податоци од точка 9 на оваа одлука, со тримесечна динамика.

14. Тримесечната динамика, по правило, се утврдува рамномерно.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на барање од организацијата на здружен труд, а врз основа на нејзиниот план и програма за извоз и увоз што ѝ ги доставува на овластената банка во смисла на член 63 од Законот, ако се работи за потреби на увоз и плаќање на производи што имаат берзански или сезонски карактер, и ако банката оцени дека е неопходно да се утврди поинаква тримесечна динамика во согласност со циклусот на производството на организацијата на здружен труд и со нејзината програма и план на извозот и увозот, овластената банка може да утврди поинаква тримесечна динамика на пресметаните општествено признати репродукциони потреби, имајќи ја предвид динамиката на тој увоз, со тоа што во тој случај тоа отстапување не може да биде поголемо од 25% од рамномерната динамика.

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, ќе утврди кои стоки, во смисла на одредбите на точка 14 став 2 од оваа одлука, се сметаат како берзански односно сезонски стоки, како и месеците односно тримесечјата во кои доаѓа до зголемен обем на увозот на тие стоки.

16. Овластената банка не може да врши отпишување на пресметаните општествено признати репродукциони потреби, во смисла на член 117 став 1 од Законот, за организацијата на здружен труд, додека не добие известување од Народната банка на Југославија дека така пресметаното право е во согласност со проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година.

Народната банка на Југославија е должна да ги извести овластените банки, во смисла на став 1 од оваа точка, во рок од 7 дена од денот на добивањето на податоците од овластените банки за пресметаните општествено признати репродукциони потреби во смисла на член 117 став 1 од Законот.

Ако пресметаните општествено признати репродукциони потреби од став 1 на оваа точка се над соодветните позиции утврдени со проекцијата на платниот биланс на Југославија, Народната банка на Југославија, во рокот од став 2 на оваа точка ќе ги извести овластените банки до кој износ можат да ги отпишуваат пресметаните општествено признати репродукциони потреби од став 1 на оваа точка. Истовремено, Народната банка на Југославија ќе ги извести овластените банки до кој износ можат да ги отпишуваат правото од точка 66 на оваа одлука. При ова ограничување на користењето на пресметаните права, ќе се води сметка за организациите на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот.

3. Утврдување на статусот на организациите на здружен труд

17. Врз основа на податоците за остварениот извоз на стоки и услуги и за нестоковниот прилив и на податоците за извршениот увоз на стоки и услуги и за нестоковните плаќања во конвертибилни девизи во претходните четири тримесечја (вклучувајќи го тримесечјето за кое се врши корекција на правото) се утврдува, дали се работи за организација на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот или за организација на здружен труд чиј увоз е поголем од извозот.

По исклучок од одредбата на став 1 од ова точка, ако циклусот на производството на организацијата на здружен труд е подолг од една година, се земаат податоците за остварениот извоз на стоки и услуги и за нестоковниот прилив и податоците за остварениот увоз на стоки и услуги и за нестоковните плаќања во претходните три календарски години.

18. Податоците за остварениот извоз на стоки и услуги, во смисла на одредбите од точка 17 на оваа одлука, ги опфаќаат и податоците за:

1) продажбата на стоки и услуги на домашна организација на здружен труд - изведувач на инвестициони работи во странство заради извршување на дел од работата од договорот за изведувач на тие работи, што кооперантот го склучил со изведувачот на работите односно производителот со кооперантот, на кои, како учесници во работата, се распоредуваат наплатите по аванси, привремените ситуации и по конечната пресметка, во смисла на одредбите на член 58 од Законот за изведуваче инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/85);

2) вредноста на домашните стоки вградени во објект во Југославија, врз основа на договор за отстапување на изградба на инвестиционен објект на странски изведувач во Југославија;

3) продажбата на стоки и услуги во Југославија на домашна организација на здружен труд која врши работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, што таа организација ги платила во девизи од сметката што се води во смисла на член 100 до Законот;

4) продажбата на стоки од домашно производство во слободните царински продавници и во специјализираните склади на странски стоки и на стоки од домашно производство;

5) наплатата на организациите на здружен труд што се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоковен промет, од домашни лица за дадени услуги на превоз на домашни стоки на странски релации. Тие наплати служат исклучително за утврдување на статусот на организацијата на здружен труд;

6) забранетиот или ограничениот извоз на стоки и услуги, што организацијата на здружен труд би го остварила кога тој увоз не би ѝ бил забранет или обраничен, за што има доказ дека располага со стоки за кои не презела обврска за снабдување на единствениот југословенски пазар односно доказ од сојузниот орган на управата надлежен за работи на пазар и општи стопански работи, дека вкупниот производство на тие стоки е наменето за снабдување на единствениот југословенски пазар, во смисла на одредбите на член 115 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

19. Податоците за остварениот извоз и увоз на стоки, во смисла на точка 17 од оваа одлука, не го опфаќаат:

1) извозот и увозот по работи на посредувањето во надворешнотрговскиот промет во смисла на член 70 став 1 точ. 1, 3 и 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што имаат карактер на привремен извоз и увоз;

2) увозот на стоки по основ на влог на странско лице во домашна организација на здружен труд;

3) враќањето на домашна опрема од погон во странство;

4) увозот на опрема заради замена на увозна опрема уништена поради виша сила.

Ако опремата се увезува на кредит, овластената банка, на барање од организацијата на здружен труд, од податоците за остварениот увоз што ги добива од Сојузната управа за царини, ќе ја исклучи вредноста на увезаната опрема на кредит и наместо тој износ ќе го засмета само износот на годишната отплата на кредитот.

Ако е во прашање сукуесивен увоз на опрема, овластената банка износот на годишната отплата на кредитот

ќе го распореди рамномерно на тримесечја според динамиката на увоз на таа опрема.

Податоците за извозот и увозот од став 1 на оваа точка се обезбедуваат врз основа на пријавите за склучени договори за надворешнотрговски промет, на царинските декларации и на друга документација со која се докажува дека е во прашање предметниот увоз.

Податоците за износите на отплатата на кредитот овластената банка ги обезбедува врз основа на регистрираната пријава за склучена кредитна работа, што ѝ ја доставува на организацијата на здружен труд.

20. Податоците за извршениот извоз и увоз на стоки од точка 17 на оваа одлука, ги обезбедува Сојузната управа за царини за сопственикот на извезените стоки односно за корисникот на увозот, на нивото на организираност за кое организацијата на здружен труд се изјаснила да ѝ се пресметуваат општествено признатите репродукциони потреби.

Сојузната управа за царини на овластената банка ѝ ги доставува податоците во смисла на став 1 од оваа точка, до 10-ти во месецот, по истекот на периодот за кој се утврдува статусот на организацијата на здружен труд.

21. Податоци за забранетиот односно за ограничениот извоз обезбедува организацијата на здружен труд со поднесување на докази од точка 18 на оваа одлука.

22. Податоци за извршениот извоз на услуги, во смисла на точка 17 од оваа одлука, обезбедува организацијата на здружен труд од документите пропишани со Наредбата за определување на денот на извршување услуги во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85) со поднесување спецификација на извршените услуги што ја заверил и потпишал индивидуалниот работодавден орган.

Податоци за извршениот увоз на услуги во смисла на точка 17 од оваа одлука, обезбедува организацијата на здружен труд од фактурата односно од соодветната исправа за услугата што ја извршило странско лице со поднесување спецификација на извршените услуги на увоз, што ја заверил и потпишал индивидуалниот работодавден орган.

Податоци за извршениот извоз на услуги, во смисла на точка 17 од оваа одлука, организацијата на здружен труд што дава услуги во меѓународниот стоковен промет, обезбедува со поднесување на документите пропишани врз основа на член 126 став 2 од Законот.

Документацијата врз основа на која се составени спецификациите од ст. 1 и 2 на оваа точка, организацијата на здружен труд ја држи средено за потребите на органите на контролата.

При изведувањето на инвестициони работи во странство, како податок за остварениот извоз се зема остварениот прилив во конвертибилни девизи во смисла на член 51 од Законот за изведување инвестициони работи во странство.

23. Податоци за нестоковните плаќања од точка 17 на оваа одлука обезбедува овластената банка од евиденциите што ги води во смисла на член 126 од Законот.

24. Под организација на здружен труд која има поголем извоз од увоз, се подразбира организацијата на здружен труд чиј извоз на стоки и услуги во конвертибилни девизи, остварен во претходните четири тримесечја, е поголем од извршениот увоз на стоки и услуги и од нестоковните плаќања извршени во тие тримесечја.

Статус на организација на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот, во смисла на одредбите на точка 24 од оваа одлука, има и организацијата на здружен труд која, во претходните четири тримесечја, имала поголем увоз од извоз, а која, кога извозот во текот на претходните четири тримесечја не би ѝ бил забранет или ограничен, со реализацијата на тој извоз би остварила поголем извоз од увоз.

25. Под организација на здружен труд чиј увоз е поголем од извозот, се подразбира организацијата на здружен труд чиј увоз на стоки и услуги и нестоковни плаќања, во претходните четири тримесечја, се поголеми од остварениот извоз на стоки и услуги во тие тримесечја.

Статус на организација на здружен труд чиј увоз е поголем од извозот има и организацијата на здружен труд која, кога извозот во претходните четири тримесечја не би ѝ бил забранет односно ограничен, би имала поголем увоз од извозот во тие тримесечја.

4. Начин на пресметување на зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби

26. Општествено признатите репродукциони потреби овластената банка ги зголемува, кумулативно по тримесечја, почнувајќи од 1 јануари тековната година до крајот на периодот за кој се врши тоа зголемување, зависно од остварениот извоз во тековниот период во однос на истиот период претходната година.

Зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби овластената банка го пресметува најдоцна до средината на првиот месец на наредното тримесечје. По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за четвртото тримесечје овластената банка може привремено да го пресмета зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби со состојба на 15 декември на тековната година.

Податоци за остварениот извоз на стоки Сојузната управа за царини ѝ доставува на овластената банка до 10 во месецот по истекот на тримесечјето, а за пресметување на зголемувањето во смисла на став 3 од оваа точка – до 15 декември тековната година.

Од податоците за остварениот извоз во тековниот период, што служат за зголемување на пресметаните општествено признати репродукциони потреби во смисла на одредбите од член 119 на Законот, се исклучува извозот што е остварен по договорот за извоз врз основа на кој на таа организација на здружен труд однапред ѝ се зголемени на општествено признатите репродукциони потреби во смисла на точ. 31, 32 и 33 од оваа одлука.

27. По исклучок од одредбите на точки 26 од оваа одлука, пресметување на зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби на организациите на здружен труд што имаат подолг циклус на производство од една година, во смисла на одредбите на член 117 став 6 од Законот, овластената банка врши кумулативно, почнувајќи од 1 јануари тековната година.

Пресметување на зголемувањето од став 1 на оваа точка се врши по истекот на тримесечјето во кое е остварен извозот, врз основа на податоците за остварениот извоз во тековниот период во однос на просечниот извоз на стоки остварен во истиот период од претходните три години и на остварениот извоз на услуги во истиот период претходната година.

28. На организацијата на здружен труд од точка 24 на оваа одлука, чиј извоз е поголем од увозот, ако во тековниот период остварила поголем извоз во конвертибилни девизи во однос на истиот период претходната година, овластената банка ќе ѝ ги зголеми општествено признатите репродукциони потреби пресметани во смисла на одредбите на член 117 став 1 од Законот, во рамките на процентуалното зголемување на извозот остварен во тековниот период.

Основица на која се применува процентот на зголемувањето на остварениот извоз во тековниот период се општествено признатите репродукциони потреби пресметани кумулативно, почнувајќи од 1 јануари тековната година до крајот на периодот за кој се пресметува зголемувањето, не вклучувајќи ги зголемувањата и намалувањата пресметани до тој период.

За организацијата на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот, која не остварила извоз во периодот од претходната година, со кој се споредува извозот реализиран во истиот период тековната година, ќе се применува процент на зголемување на извозот до 100%, со тоа што износот на зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби може да биде поголем од износот на реализираниот извоз во тековниот период.

За организацијата на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот, која во тековниот период остварила процентуално зголемување на извозот повеќе од 100%, во однос на извозот остварен во истиот период на претходната година, се применува процентот на зголемувањето на извозот, со тоа што износот на зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби не може да биде поголем од износот на зголемиот извоз во тековниот период.

29. На организацијата на здружен труд од точка 25 на оваа одлука, чиј увоз е поголем од извозот, ако во тековниот период остварила поголем извоз на конвертибилно-то подрачје во однос на истиот период претходната годи-

на, општествено признатите репродукциони потреби пресметани во смисла на одредбите на член 117 став 1. Законот овластената банка ќе и ги зголеми до 50% од зголемиот извоз односно од забранетиот или ограничениот извоз во тековниот период.

30. На организацијата на здружен труд што во тековната година не остварува извоз во конвертибилни девизи, овластената банка и го пресметува зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби, пресметани согласно со одредбите на член 117 став 1 од Законот, со примена на процентот што го утврдува Сојузниот извршен совет, врз основа на остварениот извоз во првите пет месеци тековната година.

31. Овластената банка може на организацијата на здружен труд, по нејзино барање, однапред да и ги зголеми општествено признатите репродукциони потреби, во смисла на одредбите од член 120 на Законот, ако пресметаните општествено признати репродукциони потреби и се недоволни за пријавување на склучен договор за увоз наменет за производство за извоз и ако и поднесе склучен договор за извоз на конвертибилното подрачје и изјава:

1) дека до определен рок утврден со договорот за извоз ќе оствари извоз поголем од извозот предвиден со планот и со програмата за извоз за тековната година, што ги поднесува до овластената банка во смисла на член 63 од Законот;

2) дека најмалку за износот на општествено признатите репродукциони потреби зголемени во смисла на оваа точка, ќе оствари зголемен извоз во тековната година во однос на извозот остварен во претходната година, зголемен за стапката на растежот на извозот на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, утврдена со актот на Собранието на СФРЈ со кој се уредува тековната економска политика.

32. Овластената банка може однапред да и ги зголеми општествено признатите репродукциони потреби на организацијата на здружен труд која со договори за користење кредит за увоз на сировини и репродукциони материјали на формата на увоз ЛБО, наменети за производство за извоз на конвертибилното подрачје, презела обврска со извоз на стоките произведени со користење на тие увезени сировини и репродукциони материјали да оствари, до рокот предвиден со договорот, поголем извоз од увозот и во тековната година да оствари зголемување на извозот во однос на претходната година најмалку во височина на извозот остварен по основот од оваа точка.

33. Овластената банка може, по барање на организацијата на здружен труд која има подолг циклус на производство од една година, во смисла на одредбите на член 117 став 6 од Законот, однапред да и ги зголеми на таа организација општествено признатите репродукциони потреби, согласно со одредбите на член 120 став 3 од Законот, врз основа на склучените договори за извоз по кои остварува извоз во тековната година односно во наредната година.

5. Начин на пресметување на намалувањето на општествено признатите репродукциони потреби

34. На организацијата на здружен труд која во односниот период на тековната година ќе оствари помал извоз во однос на истиот период претходната година овластената банка и ги намалува општествено признатите репродукциони потреби од член 117 став 1 на Законот, пресметани кумулативно за периодот за кој се врши корекција, зависно од утврдениот статус.

35. На организацијата на здружен труд која остварува поголем извоз од увозот, ако во тековниот период оствари помал извоз во однос на истиот период претходната година, овластената банка и ги намалува пресметаните општествено признати репродукциони потреби со примена на процентот на намалувањето на остварениот извоз на износот на кумулативно пресметаните општествено признати репродукциони потреби во периодот за кој се врши намалување.

Основица на која се применува процентот на намалувањето на остварениот извоз во тековниот период се општествено признатите репродукциони потреби пресметани кумулативно, почнувајќи од 1 јануари тековната година до крајот на периодот за кој се пресметува намалувањето, не вклучувајќи ги зголемувањата и намалувањата пресметани до тој период.

За организацијата на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот која не остварила извоз во тековниот период што се споредува со реализираниот извоз во истиот период претходната година, ќе се применува процент на намалувањето на извозот до 100%.

36. На организацијата на здружен труд која остварува поголем увоз од извозот, а која ќе оствари помал извоз во тековниот период во однос на истиот период претходната година, овластената банка и ги намалува општествено признатите репродукциони потреби од член 117 став 1 на Законот, пресметани кумулативно во периодот за кој се врши намалување, за износот на намалениот извоз во тој период.

37. Ако организација на здружен труд која користи кредит од странство заради тековно производство за извоз не го оствари тој извоз во рокот утврден со договорот за користење кредит, овластената банка, со состојба на тој ден, ќе и ги намали пресметаните општествено признати репродукциони потреби за износот на неизвршената обврска за извоз според тој договор.

38. Овластената банка ќе и ги намали пресметаните општествено признати репродукциони потреби на организацијата на здружен труд која, при земањето кредит во странство, презела обврска да го зголеми извозот за определен износ, ако до рокот утврден во моментот на преземањето на обврската не го оствари тој извоз за вредноста на неизвршената обврска за зголемен извоз.

39. На организацијата на здружен труд која користела кредит за увоз на сировини и репродукциони материјали заради производство на стоки за извоз на конвертибилното подрачје, ако до рокот утврден со договорот за користење на тој кредит не ја изврши преземената обврска за остварување извоз во вредноста од договорот врз основа на кој на таа организација однапред и се зголемени општествено признатите репродукциони потреби, овластената банка ќе и ги намали однапред зголемените општествено признати репродукциони потреби за вредноста на неизвршениот извоз според тој договор.

40. Овластената банка кај која се водат кредитите од точ. 37, 38 и 39 на оваа одлука е должна, веднаш по одобрувањето кредит на организацијата на здружен труд, да и достави на банката од член 108 на Законот податоци за преземените обврски за извоз од договорот за кредит, за износите на тие обврски и за роковите до кои организацијата на здружен труд е должна да ја изврши обврската за извоз.

Овластената банка која на организацијата на здружен труд и ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби ќе води посебна евиденција за обврските на таа организација и за нивните втасувања и, согласно со одредбите од точ. 37, 38 и 39 на оваа одлука, ќе и ги намалува општествено признатите репродукциони потреби.

Овластената банка ќе го сторнира намалувањето на општествено признатите репродукциони потреби, во смисла на одредбите од точ. 37, 38 и 39 на оваа одлука, поради неизвршените обврски за извоз во роковите утврдени во моментот на преземањето на обврските, ако организацијата на здружен труд ги оствари тие обврски за извоз до истекот на тековната година.

41. Ако организацијата на здружен труд на која овластената банка однапред и ги зголемила општествено признатите репродукциони потреби не оствари зголемен извоз за кој презела обврска во смисла на точ. 31 и 33 од оваа одлука, овластената банка, со состојба на тој ден, ќе и го намали зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби за вредноста на неостварениот извоз според тој договор.

III. НАЧИН НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ЗАВИСНО ОД ОДНОСОТ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ И ИЗВОЗОТ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

42. Општествено признатите репродукциони потреби пресметани во смисла на член 117 став 1 од Законот, зголемени односно намалени во смисла на член 119 од Законот односно зголемени во смисла на чл. 120 и 122 од Законот, се усогласуваат зависно од односот на остварениот девизен прилив во конвертибилни девизи и остварениот извоз во тековната година.

Општествено признатите репродукциони потреби од став 1 на оваа точка се усогласуваат тримесечно и кумула-

тивно, врз основа на податоците за остварениот девизен прилив и остварениот извоз од 1 јануари тековната година.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, на организацијата на здружен труд чиј циклус на производство е подолг од една година, општествено признатите репродукциони потреби и се усогласуваат кумулативно од 1 јануари тековната година, по истекот на тримесечјето во кој е остварен извозот.

43. Податоците за остварениот девизен прилив ги опфаќаат извршените наплати на извозот на стоки и услуги во конвертибилни девизи од 1 јануари тековната година, по кои е исплатена динарска противвредност.

Податоците од став 1 на оваа точка ги вклучуваат и извршените наплати на извозот во смисла на одредбите од чл. 38 и 39 на Законот.

Податоците за остварениот извоз од 1 јануари тековната година го опфаќаат остварениот извоз на стоки и услуги со наплата во конвертибилни девизи, освен привремен извоз и извозот што се врши врз основа на договор за долгорочна производствена кооперација.

Од податоците за остварениот извоз овластената банка ја исклучува вредноста на остварениот извоз на кредит до моментот на втасувањето на наплатата на тој извоз, согласно со рокот од договорот за кредит.

Податоците од став 4 на оваа точка ги обезбедува организацијата на здружен труд од извозната царинска декларација и од договорот за кредит и ги доставува на овластената банка.

44. Податоците за остварениот девизен прилив ги обезбедува овластената банка од евиденциите што ги води врз основа на член 126 од Законот.

45. Податоците за остварениот извоз на стоки ги обезбедува Сојузната управа за царини и ги доставува на овластената банка до 10 во месецот по истекот на тримесечјето.

Податоците за остварениот извоз на услуги се обезбедуваат во смисла на одредбите од точка 22 ст. 1 и 5 на ова одлука.

46. Општественото признатите репродукциони потреби од став 1 на точка 42 од оваа одлука се усогласуваат со остварениот девизен прилив на тој начин што вкупниот износ на правото за периодот во тековната година за кој се врши усогласување се множи со коефициентот на девизниот прилив.

Коефициентот на девизниот прилив се пресметува тримесечно и кумулативно, почнувајќи од 1 јануари тековната година, врз основа на податоците за остварениот девизен прилив од точка 44 и податоците за остварениот извоз од точка 45 на оваа одлука.

Коефициентот на девизниот прилив се пресметува така што износот на девизниот прилив остварен во тековниот период за кој се врши усогласување се дели со износот на остварениот извоз во истиот период.

47. Ако коефициентот на девизниот прилив пресметан на начинот од точка 46 на оваа одлука е поголем од 1,0, овластената банка ќе применува коефициент 1,0.

Ако коефициентот на девизниот прилив за првото тримесечје пресметан на начинот од точка 46 на оваа одлука е помал од 0,5, овластената банка ќе применува коефициент 0,5.

IV. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД УЧЕСНИЧКИ НА ИЗВОЗНАТА ПРОГРАМА

48. Од вкупниот износ на пресметаните општествено признати репродукциони потреби од член 117 став 1 на Законот организацијата на здружен труд учесничка на извозната програма ќе го издвои делот на општествено признатите репродукциони потреби кој се однесува на извозната програма по склучената извозна зделка, утврдена во Стопанската комора на Југославија, во смисла на одредбите од член 116а на Законот за прометот на стоки и услуги со странство и ќе се води посебно кај овластената банка на ниво на утврдената извозна програма.

49. Врз основа на известувањето од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, овластената банка ќе го евидентира износот на однапред зголемените општествено признати репродукциони потреби што заради извршување на извозната програма

го одобрил Сојузниот извршен совет, во смисла на одредбите од член 117а став 3 на Законот.

50. Општествено признатите репродукциони потреби од точ. 48 и 49 на оваа одлука се усогласуваат зависно од односот на остварениот девизен прилив во конвертибилни девизи и остварениот извоз во тековната година, кумулативно почнувајќи од 1 јануари во тековната година и според динамиката утврдена во извозната програма.

Општествено признатите репродукциони потреби од став 1 на оваа точка се усогласуваат така што износот на правото во тековниот период за кој се врши усогласување се множи со коефициентот на девизниот прилив. Коефициентот на девизниот прилив се пресметува на начинот од точка 46 на оваа одлука.

V. КОРИСТЕЊЕ НА УСОГЛАСЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ

51. Во рамките на општествено признатите репродукциони потреби усогласени со остварениот девизен прилив за тековната година, организацијата на здружен труд врши пријавување на склучените договори за увоз на сировини и репродукциони материјали распоредени на формата на увозот ЛБО со конвертибилен начин на плаќање, за вредноста франко југословенска граница, и тоа:

- 1) по редовен увоз;
- 2) по компензациони работи;
- 3) при купување на странски стоки од консигнациони складови;
- 4) по договор за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач;
- 5) при увоз на резервни делови за тековно одржување на домашна опрема;
- 6) при увоз на услуги на облагородување на домашни стоки, што ги вршело странско лице на стоки распоредени на режимот ЛБО;
- 7) за плаќање „royalty“ по договори за прибавување на материјално право на технологија;
- 8) при купување на стоки во странство и увоз на тие стоки од странство во исто количество и од ист тарифен став на Царинската тарифа (рампласман).

Во рамките на усогласените општествено признати репродукциони потреби за тековната година се вршат и нестоковни плаќања што се во функција на репродукцијата.

52. Пријавување на увозот на сировини и репродукциони материјали што се на режимот ЛБО и нестоковни плаќања во функција на репродукцијата организацијата на здружен труд може да врши во рамките на дел од општествено признатите репродукциони потреби пресметани и усогласени со девизниот прилив за тримесечјето во кое се пријавува тој увоз – односно во кое се врши плаќање по нестоковен основ.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, овластената банка, на барање од организацијата на здружен труд, може да издаде потврда за товарење на општествено признатите репродукциони потреби во второто и третото тримесечје, под услов:

1) увозот да се врши по пријави за склучени договори за увоз прифатени од 31 декември претходната година, со тоа што организацијата на здружен труд е должна најмалку 50% од општествено признатите репродукциони потреби пресметани во првото тримесечје да користи за предни заклучоци;

2) да се увезуваат стоки неделиви по количество;

3) да се увезуваат сезонски и берзански стоки, ако овластената банка, при утврдувањето на тримесечната динамика на пресметаните општествено признати репродукциони потреби, го имала предвид таквиот карактер на стоките;

4) организацијата на здружен труд во моментот на поднесувањето на барањето да остварила поголем извоз во однос на истиот период претходната година, најмалку за стапката на растежот на извозот наведена во актот со кој се утврдува тековната економска политика за тековната година и да договорила помали обврски за плаќање спрема странство од извозот остварен до тој момент;

5) да се работи за увоз на сировини и репродукциони материјали наменети за производство за извоз за кои организацијата на здружен труд со договор со странско лице презела обврска дека ќе ги испорача до рокот, а кој поради недоволните општествено признати репродукциони потреби за односното тримесечје не би можел да се оствари.

6) да се увезуваат сировини и репродукциони материјали за потребите на организациите на здружен труд чиј циклус на производство е подолг од една година.

53. Делот од општествено признатите репродукциони потреби, усогласен во смисла на одредбите од точка 50 на оваа одлука, на ниво на извозната програма, се користат според динамиката утврдена во извозната програма.

VI. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ ПО ОСНОВ НА КОНТИНГЕНТ И ДОЗВОЛА

54. На организациите на здружен труд кои во првото полугодие не ќе остварат извоз во височина на извозот што го оствариле во истиот период претходната година, зголемен за стапката на растежот на извозот на конвертибилното подрачје, предвидена со Проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековна година, им се намалуваат контингентите и дозволите за увоз на сировини и репродукциони материјали во третото односно во четвртото тримесечје тековната година, сразмерно на неостварениот извоз, освен контингентите утврдени врз основа на член 124 став 6, односно распределени врз основа на член 126 став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

На организациите на здружен труд кои во претходната година не оствариле извоз, или во тековната година не остваруваат извоз им се намалуваат утврдените контингенти и издадените дозволи за увоз на сировини и репродукциони материјали во согласност со одредбите на точка 65 од оваа одлука.

Намалување на контингентите и дозволите од ст 1. и 2 на оваа точка ќе изврши овластената банка од член 108 на Законот, врз основа на податоците од Сојузната управа за царини за остварениот извоз, односно во согласност со одредбите на точка 65 од оваа одлука и за тоа ќе го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Податоците за остварениот извоз од став 3 на оваа точка го опфаќаат остварениот извоз на конвертибилното подрачје, освен извозот остварен врз основа на договори за долгорочна производствена кооперација.

Овластената банка ќе изврши намалување на контингентите и дозволите од став 1 на оваа точка за процентот на неизвршениот извоз според Образецот бр. 1 кој е составен дел на оваа одлука.

55. Намалување во смисла на точка 54 од оваа одлука овластената банка ќе изврши во рок од 15 дена од денот на добивањето податоци од Сојузната управа за царини и во тој рок ќе го известат сојузниот орган на управата надлежен за работите на надворешната трговија и секоја организација на здружен труд.

56. Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, по добивањето на извештајот за намалувањето на контингентите, ќе ја известат Стопанската комора на Југославија за контингентот за прераспределба на организациите на здружен труд кои во тековната година во однос на претходната година остваруваат зголемен извоз над растежот на извозот предвиден со проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година. Ако во рок до 30 дена од денот на доставувањето на извештајот во Стопанската комора на Југославија не се изврши прераспределба на контингентите, Стопанската комора на Југославија ќе го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, кој ќе изврши распределба на контингентите на одделни организации на здружен труд.

Потврдата на Стопанската комора на Југославија односно решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија за додатниот контингент се доставува до Сојузната управа за царини и до овластената банка од член 108 на Законот.

57. Барањето за утврдување на додатни контингенти за увоз на сировини и репродукциони материјали организацијата на здружен труд го поднесува до Стопанската комора на Југославија односно до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија. Кон барањето се наведуваат следните податоци за извозот и увозот на стоки: наменување на стоките, тарифен број, вредност на стоките во њалута и во динари, количество, земја на увозот односно извозот, царинарница преку која стоките се увезуваат односно извезуваат и рок за увоз односно рок за извоз, со краен датум на извозот.

58. Во постапката на увозно царинење на стоките организацијата на здружен труд во царинската декларација го внесува бројот на потврдата на Стопанската комора на Југославија односно на решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и пријавата за склучен договор за извоз на сировини и репродукциони материјали, а во постапката на увозно царинење на стоките и пријавата за склучен договор за увоз.

Ако во постапката на царинење се утврди дека увоз на сировини и репродукциони материјали или извоз на стоки не се врши во согласност со потврдата на Стопанската комора на Југославија односно со решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, царинарницата ќе го известат за тоа Сојузниот девизен инспекторот заради покрпување постапка, а копие на известувањето ќе му достават на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

59. Сојузната управа за царини по секоја потврда на Стопанската комора на Југославија односно решение на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ќе води евиденција за извршениот увоз по основ на прераспределба на контингентите и евиденцијата за извршениот извоз и по истекот на тримесечјето ќе го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија за извршениот увоз и извоз на организацијата на здружен труд.

60. Ако со самоуправната спогодба за распределба на контингентите не е предвидена динамика на увозот, увозот равномерно се распредува на тримесечја, освен ако се работи за увоз на сезонски и берзански производи (наведени во Образецот 1 на оваа одлука), кај кои динамиката се утврдува според динамиката на остварениот увоз во претходната година.

61. Контингентот односно доволата намалени на начинот предвиден во точ. 54 и 55 на оваа одлука, како и контингентите од точка 56 на оваа одлука се усогласуваат со остварениот девизен прилив, така што намаленото право на увоз односно утврдените додатни контингенти се множат со коефициентот од точка 46 на оваа одлука.

VII. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ЗА УВОЗ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ГОТОВО

62. Обемот на плаќањето на увозот на опрема пресметан врз основа на одредбата од член 115 став 5 на Законот, за увоз што се плаќа во готово, се намалува сразмерно на неостварениот извоз и на девизниот прилив во тековната година.

Делот од обемот на плаќањето на увозот на опрема што се намалува сразмерно на неостварениот извоз и на девизниот прилив, овластената банка го пресметува со примена на процент, за плаќање во готово, на обемот на плаќањето на увозот на опрема пресметан врз основа на одредбата од член 115 став 5 на Законот.

Процентот од став 2 на оваа точка се утврдува во зависност од односот на плаќањето на увозот на опрема за готово и плаќањето на увозот на опрема на кредит, што е планиран во проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година.

63. Обемот на плаќањето од точка 62 на оваа одлука овластената банка го намалува со примена на процентот на неизвршениот извоз во тековната година.

Процентот од став 1 на оваа точка се пресметува врз основа на податоците за остварениот извоз во тековниот период и податоците за извозот остварен во истиот период претходната година.

Намалување на обемот на плаќањето од точка 62 на оваа одлука овластената банка врши во моментот на отпишувањето на тоа право.

Податоци за остварениот извоз обезбедува Сојузната управа за царини.

Податоци за остварениот извоз за периодот од истекот на тримесечјето до моментот на отпишувањето на правото обезбедува организацијата на здружен труд и ги доставува до овластената банка.

64. Обемот на плаќањето на увозот на опрема од точ. 62 односно 63 на оваа одлука се усогласува со девизниот прилив со примена на коефициентот од точка 46 на оваа одлука.

VIII. НАМАЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ЧЛЕН 119 СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЧЛ. 132, 133 И 134 НА ЗАКОНОТ

65. Општествено признатите репродукциони потреби, правата на увоз и плаќање по основ на контингенти и дозволи и обемот на плаќањето на увозот на опрема од точка 62 на оваа одлука на организацијата на здружен труд која не извезува, обемот на плаќањето на општествените правни лица корисници на правата од чл. 132, 133 и 134 на Законот, се намалуваат за неизвршен извоз и девизниот прилив планиран во проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година.

Намалување на правата од став 1 на оваа точка врши овластената банка, по истекот на тримесечјето, со приливање на единствен процент што го утврдува Сојузниот извршен совет, врз основа на податоците за остварувањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година.

Народната банка на Југославија ги известува овластените банки за висината на утврдениот процент од став 2 на оваа точка, до 15 во месецот, по истекот на тримесечјето за кое се врши намалување.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

66. Општествено признатите репродукциони потреби пресметани според одредбите на член 117 став 1 од Законот ќе и се зголемат на организацијата на здружен труд за износот на неискористениот дел од зголемените општествено признати репродукциони потреби од претходната година во смисла на одредбата од член 119 став 1 на Законот.

67. За износот на повеќе искористените општествено признати репродукциони потреби од претходната година ќе се намалат општествено признатите репродукциони потреби пресметани за тековната година во смисла на одредбата од член 117 став 1 на Законот.

68. На организацијата на здружен труд на која во претходната година и е однапред извршено зголемување на општествено признатите репродукциони потреби врз основа на договор за извоз во смисла на член 120 од Законот, а обврската за извоз по тој договор не ја извршила до 31 декември претходната година, ќе и се намалат општествено признатите репродукциони потреби за тековната година пресметани според одредбите на член 117 став 1 од Законот, ако тоа намалување не е извршено во претходната година.

За организацијата на здружен труд на која и е извршено намалување на правото од став 1 на оваа точка, а која извршила увоз врз товар на однапред зголемените општествено признати репродукциони потреби во смисла на член 120 од Законот, овластената банка, по нејзино барање, ќе и ги намали повеќе искористените општествено признати репродукциони потреби од точка 67 на оваа одлука за износот на така извршениот увоз.

69. Зголемување на општествено признатите репродукциони потреби од точка 66 на оваа одлука овластената банка ќе изврши рамномерно по тримесечја на тековната година.

Намалувања на општествено признатите репродукциони потреби од точ. 67 и 68 на оваа одлука овластената банка ќе изврши рамномерно врз товар на сите четири тримесечја.

70. Под искористени општествено признати репродукциони потреби, во смисла на одредбите од оваа одлу-

ка, се подразбира извршен увоз на сировини и репродукциони материјали на формата на увоз ЛБО односно извршено нестоковно плаќање во функција на репродукцијата по ангажирани општествено признати репродукциони потреби.

71. Овластената банка, по барање на организацијата на здружен труд, го утврдува авансот на општествено признатите репродукциони потреби во првото тримесечје тековната година на тој начин што износот од 30% од општествено признатите репродукциони потреби пресметани во смисла на член 117 став 1 од Законот за претходната година се множи со единствениот коефициент на девизниот прилив 0,9.

По пресметувањето на општествено признатите репродукциони потреби за тековната година во смисла на член 117 став 1 од Законот, овластената банка, при пресметувањето на авансот, за основица на која се применува коефициентот на девизниот прилив 0,9 наместо износот од 30% од општествено признатите репродукциони потреби пресметани за претходната година го зема износот на пресметаните општествено признати репродукциони потреби во смисла на член 117 став 1 од Законот, за првото тримесечје тековната година.

Авансот утврден во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка организацијата на здружен труд е должна првенствено да го користи за увоз по пријави за склучени договори за увоз прифатени до 31 декември претходната година.

72. Со усогласувањето на општествено признатите репродукциони потреби во смисла на точка 42 од оваа одлука престанува да важи авансот утврден во смисла на точка 71 од оваа одлука.

73. Овластената банка ќе изврши валоризација на износите од точ. 66, 67, 68 и 71 на оваа одлука за разликата на зголемувањето на курсот што е применет при утврдувањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија за тековната година.

74. За увоз на сировини и репродукциони материјали на формата на увоз ЛБО и за нестоковно плаќање во функција на репродукцијата во првото тримесечје тековната година, организацијата на здружен труд може да го користи авансот утврден во смисла на точка 71 од оваа одлука.

За износите на искористениот аванс од точка 71 на оваа одлука се намалуваат општествено признатите репродукциони потреби усогласени со девизниот прилив за првото тримесечје тековната година.

75. Од основицата за пресметување на општествено признатите репродукциони потреби за 1988 година Сојузната управа за царини, покрај увозот од точка 9 став 2 на оваа одлука, ќе го исклучи и увозот извршен во 1987 година согласно со прописот донесен врз основа на член 27 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство и член 24 на Законот.

76. Со влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот на пресметување, зголемување, намалување и користење на општествено признатите репродукциони потреби („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/87 и 46/87).

77. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 10/88

26 јануари 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с.р.

Образец 1

Остварен извоз за соодветниот период		Остварен извоз во претходната година зголемен за предвидената стапка на растеж	Процент на неизвршувањето на извозот (3,4 - 100)	Утврден контингент односно дозвола за увоз на сировини и репродукциони материјали за соодветното наредено тримесечје	Контингент односно дозвола за наредна распределба	Користан контингент односно дозвола за соодветниот период (6-7)
Претходна година	Тековна година					
1	2	3	4	5	6	8

Забелешка:

Коригираните контингенти се искажуваат вредносно врз основа на податоците од пријавата за склучен договор за увоз.

51.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за привремените мерки за покрите на кусните разлики кај Народната банка Југославија и за преносот врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/87), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАНКИТЕ ПО ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија им плаќа на банките камата на динарската противвредност на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија по стапка од 6% годишно.

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука Народната банка им ја пресметува и им ја плаќа на банките тримесечно на назад, врз товар на расходите на Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 28 мај 1988 година.

Пресметката на каматата, во смисла на оваа одлука, ја вршат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, врз основа на евиденцијата за обврските спрема банките по основа на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија.

3. Упатство за спроведување на оваа одлука, по потреба, дава Народна банка на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 28 мај 1988 година.

Е.п. бр. 11/88
28 јануари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

52.

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за привремените мерки за покрите на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/87), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ И ЈА ПЛАЌААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА КРЕДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Банките и плаќаат на Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, камата на износот на кредитите што ги користат врз основа на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија, во височина на утврдената есконтна стапка на Народната банка на Југославија.

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ја пресметуваат и наплатуваат од банките тримесечно на назад, во корист на приходите на Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 28

мај 1988 година, со тоа што месецот и годината се сметаат календарски.

3. Упатство за спроведување на оваа одлука, по потреба, дава Народна банка на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува до 28 мај 1988 година.

Е.п. бр. 12/88
28 јануари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за особени заслуги и потигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Јовановиќ Благоја Божидар;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

капетанот на фрегата Петровиќ Драгољуба Предраг;
заставниците од I класа: Бабиќ Милуна Милоје, Максимовиќ Драгутина Милутин;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

полковникот Мрковиќ Данила Анђелко;
капетанот на боен брод Клокочар Рудолфа Роберт;
потполковниците: Басариќ Јанка Јован, Петровиќ Петра Витомир;
капетаните на фрегата: Бобановиќ Марка Иван, Мишиќ Димитрија Славољуб, Митровиќ Милана Бранко, Тотх Фране Фране;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

полковниците: Гргић Миле Недељко, Јеркуница Јозе Јерко-Недељко;
капетаните на боен брод: Мартић Тодора Бранислав, Секулић Јована Никола;
потполковникот Николић Радомира Зоран;
капетанот на фрегата Јовановски Петра Томислав;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

капетанот на фрегата Ференчак Мартина Маријан;

мајорите: Дамјановић Стевана Радоје, Лолић Јосипа Марио, Шкорић Милана Радован;
капетаните на корвета: Јагодић Душана Мирослав, Орловић Николе Пера;
капетанот од I класа Мандић Николе Душан;
поручникот на боен брод Штрок Мартина Мирко;
заставниците од I класа: Ђурђић Вељка Максим, Инђић Чедомира Драгослав, Корочкин Јевдокије Иван, Радочај Марка Стеван, Лишић Петра Ратко, Шкара Павлао Бартол, Вукчевић Шуре Павле;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ламбаша Ивана Маријан, Мартиновић Анте Јосип, Мриће Јоса Дане;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Бошковић Јована Драгиша;
капетанот на боен брод Пулар Изидора Јосип;
потполковникот Ђонлагић Салка Илијас;
капетаните на фрегата: Божић Војислава Ристо, Драшковић Спасоја Томислав, Јовановић Илије Александар, Љубурић Ристе Драгољуб, Марић Николе Светолик, Милојевић Милана Александар;
граѓанското лице на служба во ЈНА Грубишић Јована Ђуро;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Ристичевић Васе Вељко;
мајорите: Алабанда Винка Вељко, Петковић Иве Антон, Стипанија Стиле Шиме;
капетанот на корвета Шкорупан Душана Радован;
заставниците од I класа: Баш Јожефа Јожеф, Крстић Славка Милија, Петковић Момчила Милан, Радаковић Симе Милан, Радић Филипа Саво, Смочица Саве Илија;
заставниците: Бајалица Гојка Дмитар, Ђаковић Миланка Илија, Манчев Бориса Владимир;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Бергам Антона Борис, Ђелица Петар Илинка, Бучо Стјепана Јосип, Бузић Вуксана Слободан, Челановић Ђуре Војислав, Дамјановић Јове Мирко, Драгојловић Ника Милош, Драгојевић Франка Винко, Гилјача Стеве Ђуро, Голуб Мата Луција, Грубишић Динка Јерко, Јанковић Душана Младен, китаровић Јакова Шиме, Курта Ивана Тера, Николић Шима Трипо, Радић Јакова Нада, Рогошић Филипа Петар, Самаринић Ђуре Војислав, Сијерковић Уроша Марко, Синдик Крета Антон, Уцовић Ферда Јосип, Вуксановић Анта Бранко;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Бојковић Александра Праволуб, Циндрић Ивана Петар, Марковски Славка Владимир, Матошевић Петра Емил, Синдик Иве Антон;
капетаните на фрегата: Јаснић Милорада Градимир, Кларић Мијата Винко;
поручникот на боен брод Шапоњић Радослава Младомир;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

поручникот на фрегата Славнић Стојана Душан;
поручникот Петак Ивана Едуард;
потпоручникот Супан Ивана Антон;
заставникот Вуковић Ђоке Слободан;
постариот водник од I класа Бижић Стева Жарко;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Борковић Јова Ђорђе, Чога Анте Петар, Добра Анте, Анте, Драговић Миле Сивилица, Јуришић Шпира Маријан, Јурковић Јакова Крешо, Катунар Јосипа Антоније, Кезић Винка Вили, Корсић Карла Драгутич, Раушица Милана Андрија, Скелнић Анте Јаков, Велеглавац Ђуре Марјан, Вуковић Драга Вуко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Анђелић Мариана Мате, Бановац Јерка Крсте, Барић Милана Дошен, Белас Ивана Динка, Домљановић Стјепана Шпиро, Хрговић Милана Љубица, Јаковац Ивана Ана, Јурас Ника Анте, Комац Бојана Бојан, Кузић Ивана Живко, Кљаић Пашка Винко, Лалић Раде Игор, Ладенка Јоса Бранко, Ова Пера Милорад, Пасковић Франја Антон, Петковић Њезе Драгица, Петровић Вељка Милан, Перко Анте Ана, Потпара Иве Бранко, Поповић Милоша Мирко, Радак Мирка Славко, Репанић Николе Горан, Шкугор Ивана Крсте, Штамбук Игњација Иванка, Тодоров Винка Гранида, Топић Љубомира Јанса, Зеновић Казимира Марита, Зоран Мила Саво;

– за примерна работа на развивањето на полет врз остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните: Ђокић Драгана Жарко, Ледер Драгана Ненад, Радић Јосипа Драго, Старчевић Галиба Сеад, Стојковић Душана Братислав, Зекановић Борка Ристо;
поручниците на фрегата: Кулиш Ивана Мартин, Томић Јове Предраг;
поручникот Веслаћ Спасе Милан;
постариот водник Ваљевчић Едхем Азем;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Ѓирковић Арсена Зоран, Белан Мирка Звонимир, Баковић Мате Маријан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Родић Љубомира Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Ђукић Радомира Драган, Калес Анте Никола, Николић Сретена Трифун;
заставниците од I класа: Ђорђевић Светозара Стојадин, Кршић Васкрсија Живорат, Мандић Ђуре Стеван, Манасијевић Ђорђа Раде, Манојловић Милана Миодраг, Митић Радомира Векослав, Тимотијевић Љубинка Борислав;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Капетановић Стјепана Бранко, Кнежевић Николе Петар;
потполковниците: Максимовић Витомира Југослав, Стевановић Стојадина Светислав;
воениот слугбеник од II класа Цигановић Ђуре Никола;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Крстовић Саве Јован, Зечевић Радована Радисав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

заставниците I класа: Ивковић Саве Недељко, Мандић Николе Славко, Милошевић Луке Милосав, Станковић Теше Милан;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Баковић Лазара Томаш, Конатар Светозара Ратомир, Здјеларић Милана Војислав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот од I класа Грујић Милана Душан;
заставникот од I класа Перовић Миодрага Момчило;
заставникот Вуковљак Недељка Станоје;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Бијелић Душана Ђуро, Гаврановић Обрада Бранко, Срећковић Јована Лазар, Шкерковић Ђорђија Чедомир;

заставниците од I класа: Динић Христивоја Живомир, Миљковић Александра Ђорђе, Митровић Спасоја Војислав, Остојић Пилипа Ђуро;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетанот од I класа Милић Гаврила Милорад;
поручникот Глишић Раде Саво;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Влаховић Стојана Нада, Рајковић Звонимира Драган;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанското лице на служба во ЈНА Јанковић Стевана Весна;

– за примерна работа во развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водникот од I класа Кривокапић Мате Миодраг;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковниците: Чоловић Радивоја Гвозден, Грашић Ивана Митја, Мирковић Луке Слободан;
потполковникот Зупанц Милана Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Штембергер Јосипа Драго;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковникот Решидбеговић Ибрахима Рашид;

потполковниците: Груберинић Нова Стојан, Петровић Ранивоја Милан, Петровић Милоша Милољуб;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното учество и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

потполковниците: Блажевић Милисав Бранислав, Косић Светомира Драгомир, Прелевић Живка Јован, Раичевић Павла Војин, Станишић Радоја Бекица, Живадиновић Животе Миодраг;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Лисенко Григорија Славко, Ломпар Крсте Милован, Ранчић Теофила Радивоје;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Лукић Борисава Милутин, Петровић Владе Андрија;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот Мрђа Јована Ђорђо;
мајорот: Јовичић Радомира Милан;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Косовац Владимира Гордана, Муслић Петра Милован, Павловић Милана Бранка, Станчир-Срша Игњаца Марија;

– за примерна работа во развивањето на полет за остварување на поставените задачи како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните: Мирковић Станимира Ненад, Николић Чедомира Драган, Пуцар Јована Славко, Урошевић Ђорђа Томислав, Живановић Петронија Драган;
поручниците: Крстић Милана Даријо, Стојков Ђорђа Богдан;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата врз развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Казивић Тамара Јакуб, Ђенадић Бори-воја Радивоје;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

полковникот Миладиновић Атанасија Љубомир;
потполковникот Илић Панте Радисав;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Мицулинић Антона Даворин;
капетанот на фрегата Јовановић Зарија Михаило;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Анчић Ђорѓа Радован, Ковачевић Милојка Стојан, Симиновић Алексе Мнотраг;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковникот Љубовић Василија Радојица;
потполковникот Костић Савете Живојин;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

капетанот на боен брод Шпановић Александра Ђорђе;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Потполковниците: Антић Михајла Томислав, Стаменковић Ђорѓа Стојанин;

– за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји и за истакнатите заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ НА ГЕРДАН

полковникот Чупић Петра Саво;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Крга Петра Бранко;
граѓанското лице на служба во ЈНА Плазинић Драгомира Реља;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот Николић Богољуба Драгиша;
заставникот до I класа Андријевић Игњата Милорад;
граѓанското лице на служба во ЈНА Гребенар Миливоја Касија;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивање на постојани полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковникот Орлић Миће Раде;
капетанот од I класа Смиљанић Спасоја Владимир;
заставникот од I класа Главинић Радована Момчило;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

постариод водник I класа Богдановић Милоша Томислав;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата врз развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Пејчиновић Петка Боро;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот на боен брод Станимировић Милана Јован;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Бутуровић Љубомира Јован, Дамјановић Милије Драгољуб, Хоџић Мехмеда Ахмет, Колашиновић Милорада Слободан, Крсмановић Стеве Милан, Миладиновић Стојана Сава, Поповић Паје Никола, Станић Милана Бранко;

потполковниците: Миловановић Радослава Милан, Томић Луке Јово, Згоњанин Ранка Драган;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Бранковић Радомира Слободан, Шкрилац Стјепана Иван, Влајковић Војимира Милован;
капетанот од I класа Флегар Јована Иван;
заставникот од I класа Нешовић Љубомира Живоград;

воениот службеник од III класа Кувелић Богдана Никола;

воените службеници од IV класа: Главник Лудвика Емил, Градински Станка Милијана;

воениот службеник од V класа Дорић Николе Звонко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Пејановић Боже Душан, Вишњић Милутина Томислав;

потполковникот Пејчиновић Радивоја Ђорђе;
граѓанското лице на служба во ЈНА Полојац Нинка Загорка;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетанот од I класа Благојевић Миливоја Павле;
заставникот од I класа Јанковић Живојина Живорад;
воените службеници од II класа Божић Јанка Душан, Поткоњак Јована Павле;

воениот службеник од IV класа Кошела Ђуре Франьо;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Херенда Шемсе Мехмедалија, Јуречић Николе Наталија, Марковић Александар Мирко, Стефановић Ђоке Светозар, Танасковић Александра Драгослава, Вујичић Доброслава Џаја;

- за примерни заслуги и вештини во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на извонредно добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Којић Војислава Бранислав, Милојевић Милоша Велибор, Опачић Петра Милан, Шкрбић Бранка Петар, Вучићевић Милена Драгомир;
мајорите: Јовановић Душана Станоје, Вукчевић Радована Славко;
капетанот од I класа Златковић Величка Миодраг;
воениот службеник IV класа Савковић Љубинка Богомир;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Маричић Ђуре Илија;
капетанот од I класа Николић Митра Радисав;
воениот службеник од IV класа Пишпек Андре Ђуро;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Кологорић Васе Славко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

заставникот од I класа Николић Миодрага Милић;
воениот службеник од IV класа Мартић Јанка Петар;

- за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

граѓанското лице на служба во ЈНА: Мандић Спасоја Ковиљка;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА Арсић Николе Бранислав, Блажевац Адама Жељка, Бурић Петра Винка, Буриловић Анте Матија, Чалија Мије Анка, Ивановић Миодрага Мирјана, Јакоб Золтана Бисерка, Коцић Љубомира Јелица, Марић Томе Марија, Петани Јосипа Маријо, Пилетић Љубисава Мила, Поповић Николе Вера, Ранчић Миодрага Драган, Тишма Прокопијева Мирослав;

- за примерна работа во развивањето на полет во остварувањето на поставените задачи како и покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетанот Ђоровић Голуба Лакић;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Радовић Михаила Јово;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Човић Милинка Недељко, Добран Петра Вазмослав, Ђоковић Вукомана Јован, Ковачевић Дмитра Илија, Лазаревић Вукоја Добросав, Максумић Мехмеда Исмет;

капетаните од I класа: Корица Ђуре Урош, Лазић Михајла Љубиша, Вујић Јове Андрија;
заставниците од I класа: Бадркић Јована Петар, Батинић Илије Ђуро, Цветичанин Петра Благоје, Џакула

Миленка Ђорђе, Јеремић Велимира Милан, Лукић Михајла Бранко, Михајловић Благоја Милутин, Обрадовић Радосла Мирко, Стефановић Николе Радомир, Шљукић Ивана Дико, Вуксановић Милутина Младен;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Млађеновић Теодора Јово, Ненић Милована Владимир, Вујичић Милана Жарко;
потполковниците: Бановић Ђуре Бранко, Гајић Душана Никола, Стукало Сергије Александар, Трифуновић Радосла Милош;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Јањетовић Илије Радослав, Обрадовић Мирка Милорад;
потполковниците: Арсеновић Живорада Михаило, Сlemenшек Франца Славољуб;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Марјановић Властимира Данило, Посавец Станка Здравко, Радунковић Милорада Жарко;
капетаните од I класа: Халдек Јанка Ладислав, Њежић Рајка Војко, Ваљић Косте Слободан;
капетанот Ковач Авдије Хилмо;
поручникот Ковачевић Лазара Илија;
заставниците од I класа: Грујић Христивоја Цветко, Јовановић Божидар, Милчановић Светислава Драгоје, Петковић Величка Јован;
заставникот Петровић Стојана Велибор;
постариод водник I класа Живковић Пере Стево;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковникот Голоб Штефана Леополд;
потполковниците: Димитријевић Андрије Томислав, Милојевић Милоша Миодраг, Несторовић Миодрага Ђорђе, Парезанин Гаје Светозар, Шајновић Богдана Душан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот Гавриловић Здравка Лазар;
капетаните: Ђурђевић Борисава Радосла, Јовишевић Цвијана Божо, Митрић Мира Радивоје;
заставниците од I класа: Ђорђевић Душана Слободан, Ђурица Шпире Бранко, Илић Мирка Милутин, Илић Љубомира Витомир, Јеловац Радише Драган, Јовић Светислава Ненад, Катић Душана Мирко, Коматовић Крсман Милашин, Костић Станоја Илија, Малетић Ђорђа Славко, Митић Станоја Радослав, Мишковић Милана Зоран, Николић Митра Владислав, Соро Стевана Маринко, Станишић Милана Гојко, Штулић Милана Стево, Томашевић Бошка Живорад;
заставниците: Драгичевић Драгића Душан, Јовин Николе Станко, Мијатовић Мирка Сава, Николић Немање Јован, Стефановић Милована Предраг, Унчанин Максе Маринко;

постарите водници од I класа: Денић Стојана Мирољуб, Макијевић Цветана Михајло;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Дракулић-Радновић Николе Радмила, Јаношевић Боже Славојка, Марчец Ивана Вера, Марјановић Вида Жарко, Вујановић Недељка Вукосава, Зечевић Јована Ђурђа;

- за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковникот Савичевић Саве Момчило;
потполковниците: Милијић Ивана Славољуб, Скен-
дерија Уроша Ђураћ;
заставниците од I класа: Блануша Ђорѓа Милан,
Кнежевић Петра Владо;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорот Ценопољан Драгана Живко;
капетаните од I класа: Ѓоросовић Милорада Слобо-
дан, Мајкић Петра Здравко, Михајловић Криста Хранис-
лав, Недељковић Слободана Љубиша, Николић Петра
Љубивоје;
капетаните: Гајић Гаје Илија, Стојчевски Вангела Зо-
ран;
поручникот Југовић Рајка Слободан;
заставниците од I класа: Бајић Милисав Радуле, Ни-
колић Васе Војислав;
заставникот Коцић Николе Слободан;
постарите водници од I класа: Бадић Беџира Рамо,
Детељ Мате Славко, Крагулац Марка Симо, Маличевић
Васкрсија Данило, Матејић Радоја Зоран, Маринковић
Митра Стојан, Мијатовић Крсте Радослав, Шапић Ђорѓа
Чедомир;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Максимовић
Милоша Драгослав, Ракочевић Милка Ковиљка;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Цветковић Ни-
кола Љубинка, Пауновић Велимира Ђорѓе, Шегота
Божидара Јермил;

- за примерна работа во развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи како и за покажување на
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните: Аксентијевић Милуна Младен, Вранко-
вић Радослава Зоран, Кривак Јана Јан, Томић Милутина
Јовица, Војчић Радована Бранимир;
поручниците: Бијелић Недељка Борислав, Бојчић Ма-
тије Драган, Којић Драгољуба Слободан;
постарите водници: Чабаркапа Властимира Драго-
мир, Ђошић Милоја Драган, Хајдаревић Мехи Расим, Ми-
ленковић Богомира Милан, Ракић Илије Сретко, Симић
Николе Југољуб, Шобат Бранка Милорад;
водниците од I класа: Достанић Миломира Владан,
Гајић Јована Стеван, Насковић Станоја Чедомир, Рачић
Ђорѓа Бранислав;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Коцић Спасоја
Жарко, Радас Шиме Невен, Стојановски Бориса Милан,
Живковић Милоње Зоран, Тодоровић Душана Даница;

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и други
држави, како и за особени заслуги во работата врз разви-
вањето на свеста на граѓаните во борбата за независност
на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

капетанот на боен брод Гајић Јована Александар;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

капетанот на корвета Ристовић Лазара Драган;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

граѓанското лица на служба во ЈНА Гомбож Имре
Карољ;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Терзин Чедомир Пуниша;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Матовић Луке Радојле, Миленко-
вић Милојка Зоран, Радишић Животе Љубомир;
мајорите: Љубичић Радојка Милун, Миланковић Ра-
де Слободан, Панић Нађана Момчило, Живановић Деспо-
та Мирослав;

заставниците од I класа: Алексић Сретена Андрија,
Милошевић Мане Стеван, Стефановић Стојана Зоран,
Травица Михајла Илија;

заставникот Јовановић Радише Милоје;
воените службеници од IV класа: Делић Владимира
Мате, Куљак Ивана Петар, Стојановић Мирка Радослав;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Јакобовић Ђуре Драгутин, Смиловић
Фрање Милан, Томић Радована Добривоје, Врбица Мила
Љубомире, Вуканић Младина Будимир;

потполковниците: Кеча Илије Милан, Марковић Ос-
тоје Стево, Мићин Петра Илија, Раденковић Владимира
Витомир, Ракичевић Божидара Вељко, Стојанов Веселина
Јован;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Анђелич Божидара Радивоје, Благоје-
вић Саве Радослав, Милојевић Драгише Душан, Сарић
Стевана Костадин;

потполковниците: Чуковић Новице Ристо, Мрђа Пет-
ра Владо, Обрадовић Јосима Вук, Радић Николе Данило,
Раковић Милуна Јован;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот: Прњајић Радивоја Душан;
мајорите: Бојовић Светозара Миливоје, Стојимири-
вић Радомира Љубиша, Стојковић Љубомира Јован, Тодо-
ровић Светозара Љубинко, Винчић Војина Душан;

капетаните од I класа: Милић Милана Миодраг,
Шљиванчанин Вељка Веселин;

потпоручникот Васиљевић Милутина Милосав;
заставниците од I класа: Јовановић Раде Живко, Пав-
ковић Косте Србослав, Терзић Марице Антун, Вуликић
Борише Ранко;

заставниците: Кремић Илије Владо, Пекеч Ђуре Ми-
лан, Радосављевић Ракоја Милета, Тркуља Милоша Кос-
та;

постариот водник од I класа Пауновски Илије Душ-
ко;

воените службеници од IV класа Мирковић Васе Ми-
лан, Вучетић Вељка Вукашин;

воениот службеник од V класа: Коланда Јарослава Јо-
сип;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Абрамоовиќ Анте Марко, Грубор Душана Мирко, Јованиќ Василија Боривоје, Миниќ Векослава Драгиша;

потполковниците: Голубовиќ Николе Мирослав, Илијевиќ Божина Илија, Јовиќиќ Милојка Томислав, Костиќ Младена Михајило, Радановиќ Николе Чедо, Слободана Илије Александар;

заставникот од I класа Копривица Васе Драго;
воениот службеник од II класа Костиќ Крсте Миодраг;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорите Божовиќ Влајка Милко, Пениќ Тихомира Милорад;

капетаните од I класа: Крстиќ Живка Михајло, Татиќ Милоша Арсеније;

заставниците: Јакшиќ Милана Илија, Јовановски Петра Тодор, Коциќ Војина Цветко, Сагановиќ Миле Никола, Суша Душана Милован;

постариот водник Тодорчевиќ Милована Влајко;
воениот службеник од III класа Јевтиќ Чедо Соња;
воениот службеник од IV класа Јукош Ференца Михаљ;

воениот службеник од V класа Чуруковски Вангела Науме;

воениот службеник од VIII класа Брош Владимира Фрањо;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Чамбор Стевана Јосиф, Дражиќ Лазара Радиша, Јеринкиќ Средоја Никола, Кукољ Мире Раденко, Пајиќ Велисав Милорад, Релиќ Стеве Бранка;

– за примерни заслуги и вештина во работата врз развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Ђорђевиќ Душана Ђорђе, Королија Трифуна Душан, Пушара Трифка Бошко, Радуловиќ Радосава Бранислав, Савиќ Милована Славко;

капетанот од I класа Ђуриќ Милоша Љубомир;
заставниците од I класа: Милановиќ Миладина Драгољуб, Пауча Милоша Дако, Рачиќ Александра Радисав;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетаните од I класа: Билинац Миле Благоје, Диковиќ Милића Драган, Калчиќ Боже Милан, Вукашиновиќ Радивоја Љубиша;

капетаните: Абазовиќ Абида Муло, Андријевиќ Танче Владо, Бечировиќ Бега Адем, Каравелиќ Рамиза Вехид, Манасијевиќ Стојана Милан, Мијатовиќ Рајка Станко;

заставниците: Ђуриќ Бранка Слободан, Јефтиќ Јована Илија;

постарите водници од I класа: Бабовиќ Слободана Вукман, Ковачевиќ Стеве Милан, Ољача Драгана Милорад, Раичковиќ Васе Митар;

постарите водници: Бабиќ Душана Брацо, Димиќ Милана Зоран, Јурковиќ Марка Предраг, Марковиќ Николе Радомир, Влаховиќ Милоша Вуле, Вукићевиќ Милојка Перица, Зајо Мехмеда Мурис;

граѓанските лица на служба во ЈНА Громовиќ Средоја Боривоје, Паниќ Пауна Живко, Павковиќ Паје Миливоје;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Тетковиќ Милорада Ратко, Фрањиќ Боже Мато, Газибара Милутина Јованка, Голубовиќ Стање Милисав, Јелиќ Николе Слобо-

данка, Јовановиќ Петра Стојанка, Кончар Илије Љубица, Месарек Антона Антон, Милинковиќ Бошка Бранка, Недељковиќ Јована Анђелко, Радојевиќ Ђорђа Анка, Сантрач Стевана Ковиљка, Стојковиќ Миливоја Благоје, Таназијевиќ Милана Мирослава, Трајковски Живка Станко, Вариински Тодор Мирослав, Вишњиќ Николе Мирослава, Вучковиќ Димитрија Љубица, Вујиќ Милана Стојан, Златиќ Тихомира Милијана;

– за примерна работа во развивање на полет врз остварувањето на поставените задачи како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водникот I класа Дебак Јосипа Драго;

Бр. 140

22 декември 1986 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Босна и Херцеговина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СИ СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Татиќ Мијо Иво;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Мујановиќ Авде Бајро, Палалиќ Јована Вид;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Араповиќ Петра Здравко, Делиќ Станка Саво, Дружијани Цезара Клето;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Филиповиќ Сретка Васо, Голетиќ Џафера Џафер, Голетиќ Раме Рахман, Хајдаревиќ Алије Хивзија, Халиловиќ Ибришима Џемал, Хоџиќ Османа Мухарем, Југовиќ Божида Златко, Куљановиќ Алије Бећир, Лишиќ Јосипа Перо, Мешковиќ Ахмета Вехид, Мишиќ Петра Марко, Муминовиќ Смаје Омер, Никиќ Марка Марко, Вујновиќ Илије Никола;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Реџепагиќ Ахмета Шућрија;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Белкиќ Ахмета Јакуб, Лазиќ Богољуба Лука;

Од СР Словенија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Деклева Алојза Алојз, Флајс Ивана Иван, Петек Ангела Вилем, Богриниц Антона Франц;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бутолен Јакоб Станислав, Кравана Алојза Алојз;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ачкун Миха Миха, Гребен-Сеничар Жеже Ивона, Хериц Франц Миран, Холц Матевж Август, Јанежић Леополд Ёрвин, Кириј Едвард Стане, Колар-Дебелак Бојан Мартина, Компарић-Лопоник Феликс Кристина, Мачек Ивана Јадран, Матек Жеже Жеже, Мољк-Бантан Рудолф Франчишка, Новак Карел Франц, Старчевић-Ловшин Алојз Ана, Штепец Славко Жеже Богомил, Венко Јакоб Јанез, Жохар Антон Антон;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дебењак Рихард Божидар, Дебершек Жеже Жежеф, Годлер-Голич Албина Зорка, Хајдинак Антон Мирко, Катун Ивана Нада, Кошак Милан Миха, Реднак Јакоб Стане;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аданић Ивана Жеже, Анжур-Загорац Алојза Хилда, Бизјак Карло Макс, Долар Лудвика Миливој, Долинар-Веденик Феранца Марта, Годнич Франц Карло, Горшек Ивана Максимилан, Ходер Ивана Иван, Јакопич Габријела Габријел, Керепич Павел Михаел, Комар Соња Силво, Крчмар-Подвршник Жеже Анка, Крижај Венцеслава Данило, Лацко Жеже Бранко, Лесјак Антон Алојз, Мариншек Карел Петер, Мурко Франц Франц, Пирнат-Кроновшек Јакоб Јожица, Повше Алојза Франц, Ричник Жежеф Алојз, Синич-Пернар Грегор Јожица, Српич-Коси Игнац Розина, Шавц-Напотник Жеже Јожица, Ваупот Ловро Зденко, Вречар Кајетан Иван, Зајц Жежефа Жеже, Замуда Јожета Антон, Жерак Жежефа Виктор, Жохар Иван Марјан;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Белшак Јакоба Вили, Глазер Франца Франц, Меглич-Шпаровец Франца Зофија, Мохорко-Прах Франц Марица, Дрственшек Алојз Алојз, Медвешек Ивана Жеже, Ромих Франц Златко, Пучник Јанко Јанко, Шепец Антон Андреј;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Буђа-Ловрич Марко Марјетка, Ђопар-Пикл Антон Леополдина, Мариниц Алојз Станко, Миклавжин Жеже Миран, Паховник-Матјаж Франц Штефка, Планинц Славко Марко, Порента Франц Јанко, Верболе Игнац Мирослава, Вердев Антона Станко, Водишек-Земљак Иван Марија;

Од СР Србија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бајмел Отокара Антон, Малевих Тодора Данило, Пејчић Станка Милисав, Петрофић Светозара Десимир, Симић Михајла Љубиша, Степанов Лазе Влада;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Тимотијевић Ђурђа Сретен;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Црнобрња-Грабрић Матије Анђелина, Ђорђевић Станислава Ратко, Петковић Дамњана Стојан, Пилчевић Чедомира Милијанко, Радојевић Петронија Тодор;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богосављевић Обрена Гвозден, Бореош Иштван Антал, Декић Богољуба Велимир, Павловић Луке Леонтије, Петковић Саве Радомир, Васић Светолика Аранђел, Златановић Милана Видосав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бак Лајоша Лајош, Бан Радмила Петар, Берић Владимира Драгољуб, Биговић Душана Миливоје, Бојовић Радојице Драгиша, Џмрекар Макса Максимилијан, Џокић Марина Левча, Џуровић-Игњатовић Витомира Веселка, Чезикић Косте Војислав, Даниловић Радосава Вукашин, Давидовић Милоша Милан, Домазет Милоша Бранко, Ђурђевић Ранђела Александар, Ерделан Петра Сретен, Гичуловић Станка Драгутин, Исаиловић Јордана Милан, Језершак-Лукић Панте Аница, Јовановић Љубомира Боровоје, Јовановић Ђорђа Лазар, Јовановић Живка Слободан, Јовић Стојадина Живојин, Калинуцић Николе Томислав, Кнежевић-Мирић Стојана Слободанка, Крстић-Аранђеловић Веселина Даница, Кукић Милића Недељко, Лазић Бранислава Живојин, Лекић Леке Божидар, Лопатић Васе Сreto, Луковић Војислава Душан, Манчев Николе Милко, Мециновић Уроша Светислав, Миличевић Михајла Бранислав, Миленковић Проке Гојко, Милић Драгољуба Константин, Милосављевић-Тубић Букадина Стојка, Мишић Радомира Драгомир, Николић Владимира Драгослав, Николић Добровоја Светислав, Никшић Петра Зоран, Орњатовић Александра Томислав, Петровић Божидар Ђорђе, Петровић Драгутина Сава, Пишпецки Мише Павел, Поповић Јована Цветко, Радекковић Јеленка Момчило, Радивојевић Богосава Мирослав, Радојевић Душана Миодраг, Радосављевић Бранислава Иван, Радовановић Милутина Драгомир, Ратковић Милана Влајко, Симончић Драгутина Десимир, Сладојевић Саве Радомир, Солеша Лазара Сретен, Станчуловић Ристе Живојин, Станковић-Воргић Вујице Смиља, Штрбац-Џокић Душана Зорица, Тешин-Маријанац Илије Јованка, Томић Мирослава Миливоје, Топаловић Мијаила Милан, Транпа Луке Слободан, Трујић Михаила Божидар, Видић Бошка Милош, Зиндовић Милана Драгиша, Здравковић Љубице Витомир, Живадиновић Добровоја Иван, Живковић-Бојић Радослава Дивна;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Белчић Јулија Завиша, Јевтић Живојина Борисав, Кнежевић Анте Звонко, Пандиловић Радослава Мирослав, Петрашиновић Радосава Милијан, Радовић Станимира Драгоје, Станојевић Божидара Слободан, Зећировић Салема Нафиљ, Зукловић Адема Шефкет;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барбуловић Драгутина Драгутин, Брзуловић Владимир Велимир, Дејановић Владимира Радисав, Драговић Вукмана Драгић, Ѓерковић Милана Милена, Илић Стојана Добривоје, Лалић Стевана Маринко, Лаудановић Ђорђа Синиша, Манић Бранка Веско, Марковић Милана Драгомир, Марковић Жарка Мирослав, Мијаиловић Стојадина Видан, Мирковић Милана Бранко, Момчилов Гоше Божидар, Паклар Стевана Слободан, Радовановић Добросав Видоје, Ракић-Младеновић Радомира Бранка, Станојчић Маринка Милан, Тица Петра Мирко, Тодоровић Драгољуба Ратомир, Томашевић Јакова Василије, Урошевић Божидара Радован, Вучић Аврама Александар;

Од САП Војводина

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Свиленгаћин Николе Јован;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блескањ Имрета Имре, Богданов-Гацин Саве Јулка, Давидовић-Петровић Бранка Смиљана, Ердман Михаља Јожеф, Гомба Јаноша Ференц, Коледин Благоја Катица, Мојић Лазе Милорад, Роцков-Рошташ Јосипа Етелка, Ташин Славка Бошко, Влашкалин Добривоја Георгије;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ботка Иштвана Јожеф, Милошев Ђуре Бранислав,

Петровић Стевана Мирјана, Попов Стевана Иван, Рајић Жарка Милорад, Вијатов Жарка Жарко;

Бр. 146
16 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството, на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 50. Одлука за начинот на пресметување на општествено признаните репродукциони потреби и начинот на усогласување на правото на увоз и плаќање со остварениот извоз и девизниот прилив | 193 |
| 52. Одлука за височината на каматата што банките и ја плаќаат на Народната банка на Југославија на кредитите примени по основа на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија во 1988 година | 200 |
| 51. Одлука за височината на каматата што Народната банка на Југославија им ја плаќа на банките по основа на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија во 1988 година | 200 |
| Одликувања | 200 |